

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 135

2 јули 2019, вторник

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1955. <b>Правилник</b> за начинот на полагање на испитот за финансиски инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор.....	2	1958. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на распоредување на ветеринарно - медицински препарати во одделни категории и начинот на препишување и издавање на ветеринарно - медицински препарати.....	7
1956. <b>Правилник</b> за критериумите и начинот на рангирање на универзитетите.....	7	<b>Огласен дел</b> .....	1-56
1957. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Северна Македонија.....	7		

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****1955.**

Врз основа на член 13-в, став (11) од Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/13, 43/14, 153/15 и 164/18), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на испитот за финансиски инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор.

**Член 2**

(1) За полагање на испитот за финансиски инспектор заинтересираните кандидати доставуваат Барање за полагање испит за финансиски инспектор (во натамошниот текст - барање), до Комисија за составување испитни прашања и полагање на испит за добивање лиценца за финансиски инспектор (во понатамошен текст: Комисија) во Министерството за финансии, врз основа на оглас за пријавување кандидати за полагање испит за финансиски инспектор објавен на веб страната на Министерството за финансии.

(2) Барањето е отпечатено на хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Формата и содржината на барањето се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

(1) Доставените барања од член 2 став (1) од овој правилник, ги проверува Комисијата во рок од десет дена од истекот на рокот за доставување на барањата и изготвува листа на кандидати кои ги исполниле условите за полагање на испитот.

(2) Кандидатите кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот се објавуваат на веб страницата на Министерството за финансии и се известуваат по електронски пат за можноста за полагање на испитот. На овие кандидати им се доставува идентификационен број под кој ќе го полагаат испитот и ќе им бидат соопштени резултатите од испитот.

**Член 4**

(1) Испитот се состои од два дела:

- општ дел кој содржи прашања од областа на општата управна постапка и прекршочната постапка и

- посебен дел кој содржи прашања од областа на надлежност на финансиската инспекција во јавниот сектор.

(2) Испитот од став (1) на овој член се полага со одговарање на испитен тест кој содржи 50 прашања кои носат вкупно 100 бодови и тоа:

- општиот дел од испитот содржи 20 прашања, кои носат вкупно 40 бодови, односно секое прашање носи по 2 бодови и

- посебниот дел од испитот содржи 30 прашања, кои носат вкупно 60 бодови, односно секое прашање носи по 2 бодови.

(3) Кандидатите при полагање на испитот ги внесуваат одговорите на прашањата на картичка за внесување на одговори.

(4) Испитот се полага така што кандидатот заокружува еден точен одговор во картичката за внесување на одговори, од понудените одговори за секое прашање и истиот се смета за положен доколку кандидатот освоил најмалку 70 бодови од вкупно 100 бодови.

(5) Испитот се полага писмено и трае најмногу 120 минути.

#### Член 5

(1) Пред почетокот на испитот, од страна на Комисијата се врши увид во личните карти и се утврдува идентитетот на кандидатите кои ќе го полагаат испитот.

(2) На секој од кандидатите му се врачува испитен тест, картичка за внесување на одговори и празно плико.

(3) Испитот започнува откако од страна на Комисијата ќе биде констатирано дека се исполнети условите за полагање.

(4) Кандидатите го внесуваат својот идентификационен број во обележаниот простор на картичката за внесување на одговори.

(5) Ако некој од присутните кандидати го нарушува редот и дисциплината, истиот ќе биде отстранет.

(6) По истекот на времето за полагање на испитот од член 4 став (5) од овој правилник, сите кандидати треба да престанат со пополнување на картичката за внесување на одговори и истата заедно со испитниот тест ги ставаат во празното плико кое затворено го предаваат на Комисијата.

#### Член 6

(1) По завршување на испитот, се составува Записник за спроведениот испит, кој содржи податоци за испитот, кандидатите, текот на испитот и случувања поврзани со истиот, како и листа на кандидатите со вкупен број на освоени бодови.

(2) Идентификационите броеви на кандидатите кои го полагаат испитот и освоените бодови се објавуваат на веб страната на Министерството за финансии.

#### Член 7

(1) На кандидатите кои успешно го положиле испитот, им се издава Лиценца за финансиски инспектор (во натамошниот текст: Лиценца).

(2) Лиценцата се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Формата и содржината на Лиценцата се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 16-4476/4

25 јуни 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

Прилог бр.1

**БАРАЊЕ  
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР**

По огласот бр.	<sup>1</sup>	од	<sup>2</sup>	година
----------------	--------------	----	--------------	--------

Основни податоци за барателот			
Име	<sup>3</sup>	Датум на раѓање	<sup>4</sup>
Име на родител	<sup>5</sup>	Место на раѓање	<sup>6</sup>
Презиме	<sup>7</sup>	Место на живеење	<sup>8</sup>
Телефон	<sup>9</sup>	Адреса	<sup>10</sup>
Е-пошта	<sup>11</sup>	Државјанство	<sup>12</sup>

Податоци за завршеното образование			
Степен	<sup>13</sup>	Вид	<sup>14</sup>
Датум	<sup>15</sup>	Институција	<sup>16</sup>

Податоци за работно искуство			
Работодавач	<sup>17</sup>		
Работно место	<sup>18</sup>	Стаж	<sup>19</sup>

Со потпишување на ова барање под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците наведени во него се вистинити и точни.

Датум на  
подготвување

<sup>20</sup>

Име и презиме на барателот  
Потпис на барателот

<sup>21</sup><sup>22</sup>

**Во прилог:**

- кратка биографија (CV);
- уверение за државјанство на Република Северна Македонија,
- диплома или уверение за завршено образование (оригинал или фотокопија заверенана нотар) и
- потврда за работен стаж од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и потврда за работно искуство во финансиите или внатрешната или надворешната ревизија по дипломирање од работодавачот;

<sup>1</sup> Број на огласот за полагање испит за финансиски инспектор;

<sup>2</sup> Датум на огласот за полагање испит за финансиски инспектор;

<sup>3</sup> Име на барателот;

<sup>4</sup> Датум на раѓање на барателот;

<sup>5</sup> Име на родителот на барателот;

<sup>6</sup> Место на раѓање на барателот;

<sup>7</sup> Презиме на барателот;

<sup>8</sup> Место на живеење на барателот;

<sup>9</sup> Број на фиксен или мобилен телефон на барателот;

<sup>10</sup> Адреса на живеење (улица и број) на барателот;

<sup>11</sup> Електронска адреса на барателот;

<sup>12</sup> Државјанство на барателот;

<sup>13</sup> Степен на образование (со големи римски броеви) или бројот на кредити според ЕКТС на барателот;

<sup>14</sup> Вид на завршеното образование на барателот;

<sup>15</sup> Датум на завршување на образованието на барателот;

<sup>16</sup> Назив на образовната институција во која барателот го завршил образованието;

<sup>17</sup> Назив на работодавачот на барателот каде што го остварил работниот стаж;

<sup>18</sup> Назив на работното место кај работодавачот на кое барателот го остварил работниот стаж;

<sup>19</sup> Број на вкупен работен стаж (години, месеци и денови) на барателот;

<sup>20</sup> Датум на поднесување на барањето од страна на барателот;

<sup>21</sup> Име и презиме на барателот;

<sup>22</sup> Барател со краток потпис.

Прилог бр.2



Република Северна Македонија

**Министерство за финансии**

Сериски број:

Врз основа на член 13-в став (6) од Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор, Министерството за финансии издава

## ЛИЦЕНЦА ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_

(Име)

\_\_\_\_\_

(Име на родител)

\_\_\_\_\_

(Презиме)

Издадена на: \_\_\_\_\_ година

Важи до: \_\_\_\_\_ година

**Министер за финансии**

\_\_\_\_\_

(Име и презиме)

\_\_\_\_\_

(Потпис)

МП

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1956.

Врз основа на член 58 став (9) од Законот за високото образование\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), министерот за образование и наука донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА РАНГИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и начинот на рангирање на универзитетите и самостојните научни установи (во натамошниот текст: установите).

#### Член 2

Установите се рангираат според следниве критериуми:

- постигнувања во наставно-образовна дејност (настава и учење),
- постигнувања во научно – истражувачка дејност (истражување) и
- постигнувања во применувачка дејност (социјални услуги).

#### Член 3

Рангирањето на установите се врши со соодветен вкупен удел по критериумите од член 2 од овој правилник по однос на постигнувањата по дејности, и тоа:

- 50% за наставно-образовна дејност (настава и учење),
- 40% за научно-истражувачка дејност (истражувања) и
- 10% за применувачка дејност (социјални услуги).

#### Член 4

Од страна на министерството надлежно за работите на високото образование до правното лице кое го спроведува рангирањето на установите се доставува список на сите установи и единиците во нивен состав, како вршители на високообразовна дејност, кои се предмет на рангирањето.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-3486/4  
26 јуни 2019 година  
Скопје

Министер за образование  
и наука,  
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1957.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 ) а в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019) и член 54 став 1 точка 3 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019) на ден 01.07.2019 година, донесе

## Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Василка Василева, судија на Основниот суд Струмица, поради исполнување на услови за старосна пензија.

Решението влегува во сила од 01.07.2019 година.

Бр. 02-1037/2  
2 јули 2019 година  
Скопје

Судски совет на Република  
Северна Македонија  
Претседател,  
**Киро Здравев**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1958.

Врз основа на член 47 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15, 53/16 и 241/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ВО ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ И НАЧИНОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на распоредување на ветеринарно медицинските препарати во одделени категории и начинот на препишување и издавање на ветеринарно медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/12) во член 3, став (2), точка 1) по зборот „продавници“ се додаваат зборовите: „-малопродажни објекти за храна за животни и продавници за домашни миленици“.

#### Член 2

Во членот 3 став (2), точката 3) се брише.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1372/5  
27 јуни 2019 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов**, с.р.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019135